



**БАРАЊЕ  
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО БАНКАРСТВО ЗА  
ФИЗИЧКИ ЛИЦА-РЕЗИДЕНТИ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ БАНКАТА**

(Барањето пополнете го со печатни букви. Во квадратчињата за избор обележете со )

- **Сопственик**

Име и презиме:													
Адреса:													
ЕМБГ:												Бр.л.к.:	
e-mail:											Контакт тел.:		

Барам да се:  - овозможи  - откаже Интернет пристап за:

<input type="checkbox"/> Увид во состојба и промет		<input type="checkbox"/> Вршење на плаќање, купопродажба на девизи и пренос на штеден влог	
А.)Трансакциска с-ка/и: _____,		Б.)Девизна с-ка/и: _____,	
_____.		_____.	

<input type="checkbox"/> Увид во состојба и промет
В.)Број на платежна/и картичка/и: _____,
_____.

Со:  - Листа на кодови за еднократна употреба  - Дигитален сертификат на USB token

- **Овластено лице**

Име и презиме:													
Адреса:													
ЕМБГ:												Бр.л.к.:	
e-mail:											Контакт тел.:		

Барам да се:  - овозможи  - откаже Интернет пристап за:

<input type="checkbox"/> Увид во состојба и промет		<input type="checkbox"/> Вршење на плаќање, купопродажба на девизи и пренос на штеден влог	
А.)Трансакциска с-ка/и: _____,		Б.)Девизна с-ка/и: _____,	
_____.		_____.	

<input type="checkbox"/> Увид во состојба и промет
В.)Број на платежна/и картичка/и: _____,
_____.
Г.)Број на штедна/и книшка/и: _____,
_____.

<input type="checkbox"/> Увид во состојба
Д.)Кредитна партија: _____,
_____.

Со:  - Листа на кодови за еднократна употреба  - Дигитален сертификат на USB token

- Потврдувам дека податоците кои ги наведов се точни и дека ќе ја информирам Банката за секоја промена на податоците. Информиран сум дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и правилата на Банката за заштита на личните податоци.
- Информиран сум за сите права и обврски кои произлегуваат од Општите услови за користење на услугите на електронско банкарство за физички лица преку Интернет банка на Комерцијална банка АД Скопје, Договорот за користење на услугите на електронско банкарство преку Интернет банка на Комерцијална банка АД Скопје, Договорот за користење на услугите на електронско банкарство преку Интернет банка на Комерцијална банка АД Скопје, корисничките упатства и останатите документи кои се составен дел на Општите услови и Договорот, и истите ги прифаќам.
- Го ополномоштувам овластеното лице да ги користи услугите на Интернет банката наведени во Барањето.

\_\_\_\_\_ 201\_\_ година

од Банката

\_\_\_\_\_  
Потпис на сопственикот

\_\_\_\_\_  
Овластено службено лице

\_\_\_\_\_  
Потпис на овластеното лице